



Скопје, 15.05.2018 година

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ-КИ 2018

❖ Првенството ќе се одржи во Прилеп во спортската сала на О.О.У. „Добре Јованоски“, населба „Тризла“ ул. 11-ти Октомври бр.145 Прилеп, на **27/05/2018** година (Недела), во организација на ЦФМ и техничка организација на ЦК ”СЕИШИН”-Прилеп.

Џудо клубовите за официјалното мерење може да пријават неограничен број џудисти

➤ **Право на учество** имаат џудисти родени 2006, 2007 (U13) и една возрасна категорија помлади 2008 и 2009 (U11) кои се регистрирани во ЦФМ во 2018 година и имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на настап.

➤ **Тежински категории:**

Помлади пионери: 25, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 Kg = 11 категории

Помлади пионерки: 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 Kg = 10 категории

➤ **Програма:**

Контролно мерење 08:00 – 08:15 часот

Пријавување на екипите 08:15 – 08:30 часот

ОФИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ **08:30 – 09:15 ЧАСОТ**

Ждрепка 09:15 – 10:30 часот

Свечено отварање 10:30 – 11:00 часот

Почеток на натпреварите 11:00 часот

➤ **Траење на борбите 2 минути.**

Натпреварите ќе се одржат по систем соодветно по бројот на пријавените натпреварувачи по категорија.

➤ **Финансиски одредби:**

Финансиските средства за официјалните лица се на трошок на ЦФМ.

➤ **Пријавување на клубовите за учество на државното првенство за кадети-ки е задолжително од причини што Натпреварувачката комисија треба да ги обработи податоците за учесниците, со цел електронско водење и ждребање на натпреварот, пријавувањето трае најдоцна до 24/05/2018 година (четврток) на:**

✓ e-mail: admin@judo.org.mk

Екипите кои нема да достават пополнета пријава со сите барани податоци (име презиме, категорија, датум на раѓање) во рокот, за да пријават натпреварувачи на лице место ќе треба да платат по 300,00 денари по натпреварувач.

Ве замолуваме да се придржувате кон сатницата, нема да биде толерирано каснење на Екипите.

Џудо Федерација на
Македонија

Натпреварувачка комисија

